

Политичката каша во т. н. македонска демократија станува погуста. Нетрпеливост, фрустрации, желба за што побрзо доаѓање на власт, презентација на квази проекти со кои се крши Уставот... Непрофесионално, но мошне вешто смислено се гази врз поредокот во земјата, се кочат реформите, се уништува тешко спечалениот каков-таков имиџ на македонската држава во светот. Во ниту една земја не постои правило власта да мора да преговара со опозицијата. Не знам дали СДСМ преговараше со ДПА кога таа беше на власт. И ДПА имаше забелешка за употребата на јазиците, па Илијаз Халими не одржа ниту една седница на својата комисија за време на мандатот. Зошто денес ВМРО-ДПМНЕ мора да преговара со ДУИ? Излегувањето на Ахмети од Собранието е пораз за неговата партија, не на структурите кои се во власта. ВМРО-ДПМНЕ во 1994 година не влезе во Собранието воопшто, па никому ништо. Грешката на Груевски е што воопшто прифати разговори со ДУИ. Да ги одбиеше, партијата на Ахмети денес ќе беше никој и ништо на политичката сцена.



ТОЧНО ПРЕТСЕДАТЕЛЕ... ВО СОБРАНИЕТО  
ИМА НЕЧОВЕЧКИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА

# ЗАПАДОТ ГО РЕ РАМКОВНИОТ ДО

Денес да се биде политичар колку е тешко, толку е и лесно. Во безработицата која моментно владее, прва работа која ќе им падне на ум на новопечените интелектуалци, па и оние со потинтелектуално ниво, е да се испробаат на полето на политиката. Ќе влезат во некое партииче, ќе поседат на некоја вечерна седенка на која се пцујат противниците, утре ќе залепат некаков плакат по некој сокак за нивниот почитуван лидер и работата е завршена. Ете ти нов политички деец, потенцијален министер, директор... Барем оние со помала тежина на работите (пратениците), знаат многу елегантно да си го поживеат животот. Ем немаат којзнае каква работа (дремењето и читањето дневен печат се меѓу приоритетните точки на дневниот ред), ем ги имаат благодетите и привилегиите кои им ги нуди државата. Многумина од нив, веднаш по влегувањето во собраниското здание, од локални неафирмирани типчиња, се трансформираат во фраери на кој никој ништо не им може. Кренати главите како петли на буниште, рацете в џеб, косата залижана на патец... почнува нивниот втор живот. Илјада евра приходи месечно, платени патни трошоци на ниво небаре се возат со хеликоптер, платени телефонски мобилни сметки... Тоа е само она што ние

го знаеме. А, она другото зад кулиси... Бог знае уште колку има. Е, така и баба ми Тодорка може да биде пратеник и политичар.

## ЗА НЕЧОВЕЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТА

Македонскиот плурализам, кој еве полека наближува до дваесеттото лето како е навлезен во нашето општество, ги измени работите од корен. Поимот политика е сфатен само во суштината на неговата злоупотреба, преку искористувањето на овластувањата и надлежностите кои стојат на располагање. Ретко кој досега се докажал како искрен, непоколеблив приврзаник на демократијата. Напротив, се редеа и се редат приказни за речиси половината и повеќе од сезонските минувачи кои врвеа низ институциите на системот. Јасно е дека пратеничката функција во речиси секоја парламентарна демократија е најкомотната што може да постои. Па, дури и еден директор на мало претпријатие има поголема одговорност и обврски пред сопствените работници, бидејќи тој е тој кој треба да им ги обезбеди платата и останатите примања кои законски им припаѓаат. Народните избраници ја немаат таа од-



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ



**"Во договорот меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ не е предвидено албанскиот да биде втор официјален јазик во Македонија. Идејата е законот да обезбеди почитување на постојните одредби во Уставот, што значи во тие заедници со повеќе од 20 отсто, албанскиот да биде официјален".**

**Ерван Фуере**

говорност, иако според природниот тек на нештата, треба да бидат најодговорните за успехот или за поразот во кој се наоѓа државата. Тие се само сервис и машинерија на претпоставените кои седат во Владата. Стискањето на копчињата за и против, изготвувањето одреден амандман за кој однапред се знае дека ќе биде осуден на неуспех и водењето кампања од собраниската говорница во корист на партијата, се трите основни елементи на дејствувањето на 120-те пратеници во законодавниот дом. А, внатре, кафиња по 5 или 10 денари, чорби по 50 денари зготвени по богати рецепти... и сè тоа за луѓето кои месечно примаат по четири просечни плати.

И замислете како потоа одсвонувачката изјавата на првиот меѓу еднаквите, пар-

ламентарниот спикер, Љубиша Георгиевски, дека со реконструкцијата и реновирањето на Собранието, пратениците конечно ќе добијат нормални, човечки услови за работа. А во какви услови досега работееа? Зарем нечовечки? Досега не сум слушнал пратеник да починал на работно место поради нечовечки услови за работа, да му било жешко или да му студи, или не дај Боже гладен дека бил... за разлика од настанот пред неполн месец кога во еден текстилен погон почна работничка од висока температура, од непроветрена просторија, од немањето клима уред за разладување, од несовесноста на сопственикот кој повторно ќе биде во право само заради тоа што тој е газда, а по-којната работничка обичен смртник.

Го поделивме општеството на класи... на обични и на поголеми. Суровиот капитализам не само што економски ги подели граѓаните, туку ги наруши и човечките вредности кои стануваат сè пониски и пониски. Бескрупулозноста на дел од политичките репрезентативци ги доведеа најниските општествени слоеви не само да страдаат, туку и да не можат да ја кажат својата вистина, да не можат да победат иако правдата е во нивните раце. Тие и таквите стануваат неми, безгласни букви, кои доколку за нешто проговорат и прокоментираат мајката ќе им се расплаче до трето колело. Шерифите кои порано имаа цен-

## ВИДИРА ГОВОР!?

### ЗНАЕ ЛИ АХМЕТИ ШТО Е ВЛАСТ - ШТО ОПОЗИЦИЈА?



Политичка партија станува фактор и партнер за длабок разговор кој би финиширал со некаков договор, тогаш и само тогаш кога е на власт. Во спротивно, ниту една институција на системот, ниту една политичка индивидуа од власта не е обврзана да ги удостои опозиционерите со таков дијалог како што во Македонија го бара ДУИ, а уште помалку тоа да е проследено со договор кој би удрил во темелот на Уставот и на државноста. Тука перверзна улога игра и меѓународната заедница која ги крши сопствените правила и начела на демократско работење. Дали администрацијата на Буш преговара со демократите и дали ги задоволува нивните барања кога се во прашање партиските програми на опозицијата? Напротив, иако демократите се мнозинство во Претставничкиот дом, сепак на секоја нивна одлука Буш става вето. Значи, нема дијалог ниту за прашања како што се Ирак или Авганистан. Дали демократите во Белград преговараат со радикалите на Шешел кои, пак, имаат најмногу пратеници во српското Собрание? Напротив, тие се изолирани до највисок степен, за да не влијаат на одлуките на официјален Белград. Само во Македонија една политичка партија, која претставува 8 или 9 отсто од гласачкото тело, си зема за право да поставува барања кои ги нема во ниту една цивилизација - агресорот да се поистоветува со жртвата. Преговорите со ДУИ треба веднаш да прекинат. Имаа доволно време и власт за да покажат што знаат и што умеат. А, ако силата им лежи во законите дека повторно ќе го напуштат Собранието, треба да им се порача дека вратите им се ширум отворени.

трализирана улога, сега имаат уште поодврзани раце, па во согласност со законите за децентрализација уживаат уште поголем авторитет и надмоќ врз послабите. Обично тоа го прават оние со слаб интелектуален потенцијал, оние на кои раката и јазикот им се побрзи од умот. Неизживеаната желба еден ден да бидат во центарот на вниманието и не знаејќи човечки и реално да се справат со проблемите, се наведуваат на чекорите кои ниту малку се блиски до обичниот граѓанин. Ќе го искрадат, ќе го обезвреднат, ќе го понижат, некаде ќе го натпеаат... Затоа лузните на лицата на македонските граѓани денес се пропаднати, со сè поголеми бразди исцртани на кожата, напукнати како во времињата на патешествијата од минатото.



**"Во Собранието постојат три вида пратеници: професионални оратори, професионални провокатори и професионални репликанти".**

*Кенан Хасипи*

**"На целата територија на Република Македонија и во нејзините меѓународни односи, службен јазик е македонскиот и неговото кирилско писмо. Друг јазик што го зборуваат најмалку 20 отсто од граѓаните, исто така, е службен јазик и неговото писмо, како што е определено со овој член... Во единиците на локалната самоуправа јазикот и писмото што го користат најмалку 20 отсто од граѓаните е службен јазик, покрај македонскиот јазик и неговото кирилско писмо".**

*Амандман 5 од Уставот на Република Македонија*

## ГРУЕВСКИ ЌЕ КАПИТУЛИРА АКО ГО ПРИФАТИ ПЛАНОТ НА АХМЕТИ

Новонастанатата ситуација околу приближувањето на Македонија кон европските институции и новите услови кои се поставуваат, спроти оние кои одамна се бараат, не може а да не предизвика одредена фрустрација кај граѓанството. Истиот тој Солана кој во 2001 година заедно со Пердју и Леотар буквално го изнудуваа донесувањето на Рамковниот договор, сега поддржан од Оли Рен, бара од премиерот Груевски "доследно спроведување на договорот постигнат со Али Ахмети". Ако тоа барање на европските дипломати ги содржи и спорните три точки во кои се вклучени и законот за употреба на албанскиот јазик и обештетувањето на поранешните терористи на ОНА, тогаш официјален Брисел отворено работи на ревизија на рамковната спогодба



## ГРУЕВСКИ НЕМА ОБВРСКА ДА ПРЕГОВАРА... НАИВНО НАСЕДНА НА ТРИКОТ НА АХМЕТИ

од Охрид. Новиот Устав на Република Македонија во ниту еден дел не содржи официјална употреба на албанскиот јазик на сите нивоа, освен во локалните единици каде повеќе од 20 отсто од населението ѝ припаѓаат на таа етничка заедница.

Да се потсетиме дека и најголемиот приврзаник од македонската политичка елита, сегашниот претседател на државата, а тогашен опозиционер, Бранко Црвенковски, неколку пати рече дека "од Рамковниот договор нема да се промени ниту точка, ниту записка". Досега, пак, неколку пати тоа правило се прекрши. Ако и овој пат тоа се направи, тогаш е јасно дека Република Македонија ги изгубила и придобивките од 2001 година, затоа што евентуалното прифаќање на проектите на ДУИ во доменот на јазикот и на статусот на припадниците на ОНА, де факто ќе значи нов Устав. Тогаш Македонија ќе доживее уште една капитулација во услови на мир.

**ProMedia**

---

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,  
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

**PRODAŽBA I SERVIS**

business partner

 

tel. 02/ 3215980

**ProMedia**